



С О О П Ш Т Е Н И Е

Ракометната Федерација на Македонија објавува:

КОНКУРС

Согласно Член 5 од Пропозициите за кадетски лиги, за организација на Final Four финален турнир во кадетска женска конкуренција, за клубови од кадетска женска I и II група за организатор на Final Four натпревар за 1-во и 2-ро пласирани екипи по групи (екипи кои ќе учествуваат за апсолутен кадетски првак на Република Македонија, кој треба да се одигра на 19 или 20 Мај 2018 год.

Победниците играат за 1-во и 2-ро место, а поразените за 3-то и 4-то место.

Организацијата на финалниот турнир ќе ја добие екипа или Правно лице што ќе понуди најдобри услови.

Минимални услови за добивање на организација се:

- уплата за пехари и медали во РФМ за I-во, II-ро и III-то место, како и пехари за најдобар стрелец, голман и играч, во висина од 18.000,00 ден.;
- покривање на трошоци за спортска сала;
- покривање на трошоци за службени лица;
- покривање на трошоци за редарска служба;
- покривање на трошоци за медицинско возило;
- покривање на трошоци за ПП бригада.

Последните три ставки се ставени согласно член 8 став 2 од Законот за спречување на насилство и недостојно однесување на спортските натпревари.

Понудите се доставуваат до Ракометната Федерација на Македонија (адреса: бул. Кузман Јосифовски Питу 15, п.фах 271, Скопје) во писмена форма во затворен плик со назнака (за Конкурс) или на е-маил: ddamjanovska@macedoniahandball.com.mk. Конкурсот трае од 03.05.2018 до 10.05.2018 год. до 10:00h (секоја понуда после 10:00h нема да биде предмет на разгледување) и е објавен на веб страната на РФМ www.macedoniahandball.com.mk

Состанок со екипите и заинтересираните правни лица за организација на Final Four финалниот турнир по групи и отворање на понудите, ќе се одржи во просториите на Ракометната Федерација на Македонија на ден 10.05.2018 год. (четврток) со почеток во 10:30 часот.

Изготвил:
Координатор за кадетски и пионерски лиги
Даниела Дамјановска

Потврдил:
Комесар за младински натпревари
Јовица Крстаноски